

ИЗЈАВА

Јас, _____, од _____, студент на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, запишан во учебната 2023/2024 година, на студиската програма по _____ согласно член 93 од Правилникот за услови, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на студиските програми на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, под полна свест изјавувам дека право на увид во моето студентско досие имаат:

1. мојот/моите родител/родители:

мајка _____
(цело име и презиме)

татко _____
(цело име и презиме)

2. мојот старател:

(цело име и презиме)

3. лице овластено од нив

(цело име и презиме)

_____ година

Скопје

Изјавил,

(цело име и презиме)

(своерачен потпис)